

План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата

Наслов на предлог законот:	Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри
Министерство:	Министерство за финансии
Лице за контакт/одговорно лице:	Ленче Тагасовска lence.tagasovska@finance.gov.mk 02/3106-746
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	____.____. 2013 година
Поврзаност со ЕУ директиви	/

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата (забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот регистар на прописи)

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

Заради зголемување на средствата со кои располага Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, зајакната промоција на туристичките можности на Република Македонија и привлекување на поголем број странски туристи во земјата се предлага обезбедување на дополнителни средства за Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија.

Истовремено, согласно Заклучокот од 158-та седница на Владата на Република Македонија се задолжуваат сите министерства да подготват измени на законите во нивна надлежност во насока на усогласување на законите со Законот за прекршоци.

За таа цел, се предлагаат измени и дополнувања на Законот за игрите на среќа и за забавните игри во насока на негово усогласување со новиот Закон за прекршоци во делот на основањето на прекршочниот орган и усогласување на роковите за времетраење на забраната за вршење на професија, дејност или должност.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Со законот се предлагаат изменувања и дополнувања во насока на овозможување, уплатените средства за посебната давачка од игрите на среќа да се распределуваат во висина од 7% на сметка на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија кои не можат да надминат повеќе од 45.000.000 денари во 2014 година, од 50.000.000 денари во 2015 година и од 55.000.000 денари во 2016 година. Воедно, со Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри се врши синхронизација на постоечкиот Закон за игрите на среќа и за забавните игри со измените кои ги предизвика Законот за прекршоци.

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

Министерство за финансии

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија

Министерство за правда

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

/

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

Не се потребни дополнителни информации и податоци.

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

Ќе се спроведе иницијална проценка на влијанието на регулативата.

4. Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

Нема да се формира меѓуресорска група, проценката на влијанието за Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри ќе се прави од вработените на Министерството за финансии.

В. Временска рамка

1. Кога ќе почнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?

Активностите за РИА ќе почнат во Септември 2013 година.

2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитичките студии, собирање информации итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?

Надворешни консултанти нема да бидат вклучени при подготовка на Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри.

3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат донесени до Генералниот секретаријат?

Г. Ресурси

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот?

За спроведување на РИА-та ќе се вклучат претставници од Министерството за финансии.

За спроведување на потребните анализи не се планирани дополнителни финансиски ресурси.

Иницијална проценка на влијание на регулативата

Чекор 1: Опис на проблемите, целите што ќе се остварат со нивно решавање и можните опции за решавање на проблемите

1. Опис на проблемите

Со цел промовирање на туристичките можности на Република Македонија се предлага обезбедување на дополнителни средства за Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија. Истовремено, согласно Заклучокот од 158-та седница на Владата на Република Македонија се задолжуваат сите министерства да подготват измени на законите во нивна надлежност во насока на усогласување на законите со Законот за прекршоци. За таа цел, се предлагаат измени и дополнувања на Законот за игрите на среќа и за забавните игри во насока на негово усогласување со новиот Закон за прекршоци во делот на основање на прекршочен орган кој ја води прекршочната постапка и изрекува прекршочни санкции, како и усогласување на роковите за времетраење на забраната за вршење на професија, дејност или должност.

2. Опис на целите што се планираат да се постигнат со решавање на проблемите

Предложениот закон е со цел обезбедување на средства од приредување на игрите на среќа и на забавните игри за поддршка и развој на туризмот во Република Македонија, како и усогласување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри со новиот Закон за прекршоци.

3. Идентификација на можни решенија (опции)

Опција 1: Не прави ништо. Опцијата „не прави ништо“ се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline). Ова не е прифатлива опција бидејќи со одбирањето на оваа опција нема да се постигне целта синхронизација на постоечкиот Закон за игрите на среќа и за забавните игри со Законот за прекршоците.

4. Опција 2: Со предложениот закон ќе се издвојуваат средства во висина од 7% од уплатените средства за посебната давачка од игрите на среќа на сметка на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија кои не можат да надминат повеќе од 45.000.000 денари во 2014 година, од 50.000.000 денари во 2015 година и од 55.000.000 денари во 2016 година и усогласување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри со новиот Закон за прекршоци.

5. Чекор 2: Идентификација на трошоци, придобивки и влијанија.

6. Предложено решение (опција):

7. Опција 2 Донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри.

8. Опис:

9. Основно решение е овозможување средствата уплатени за посебната давачка од игрите на среќа да се распределуваат во висина од 7% на сметка на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот кои не можат да надминат повеќе од 45.000.000 денари во 2014 година, од 50.000.000 денари во 2015 година и од 55.000.000 денари во 2016 година, како и усогласување со новиот Закон за прекршоци.

1. Трошоци

Предложеното решение не предвидува воведување на нови формалности во смисла на обврска за правните и физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, решенија, одобрености, овластуваа, согласности, сертификати, дозволи, барања, изјави и други обрасци.

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за министерствата и другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците. Висината на средствата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија се определува на 7% од посебната давачка од игрите на среќа кои не можат да надминат повеќе од 45.000.000 денари во 2014 година, од 50.000.000 денари во 2015 година и од 55.000.000 денари во 2016 година.

-Дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за министерствата и другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.

-Предложеното решение нема да предизвика оперативни трошоци за министерствата и другите органи на државната управа.

-Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика иницијални трошоци за правните или физичките лица.

- Дали опцијата ќе предизвика континуирани трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

2. Придобивки

Привлекување странски туристи во Република Македонија, преку соодветна промоција и развој на одредени подрачја, правење на атрактивен туристички производ, како и едукација на човечките ресурси во туризмот и усогласување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри со новиот Закон за прекршоци.

3. Ризици и претпоставки

Главен ризик од недонесување на Предлогот на закон е да остане во примена постојниот закон, кој ќе биде неусогласен со Законот за прекршоците.

4. Останати влијанија

Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата	Резултати приложени во материјалот	Резултати приложени во прилог
Влијание врз национална конкурентност	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз социјално исклучените и ранливи групи	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз животната средина	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание/значителна политичка промена на пазарната економија вклучувајќи испитување на влијанието врз потрошувачите и конкурентноста	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз правата на граѓаните	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Дали предложените решенија вклучуваат значителни тешкотии за усогласување	ДА / НЕ	ДА / НЕ

Чекор 3: Консултации

Во текот на изготвувањето на предложениот закон се извршени консултации и усогласувања со Секретеријатот за законодавство и Министерството за правда.

Резиме на иницијалната проценка на влијание на регулативата

1. Краток осврт на преферираното решение/опција:

Основна цел на предложениот Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри е овозможување средствата уплатени за посебната давачка од игрите на среќа да се распределуваат во висина од 7% на сметка на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот кои не можат да надминат повеќе од 45.000.000 денари во 2014 година, од 50.000.000 денари во 2015 година и од 55.000.000 денари во 2016 година, како и усогласување со новиот Закон за прекршоци.

2. Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на иницијалната проценка на влијанието на регулативата и предлог законот:

Виолета Стојановска-Петровска, Ленче Тагасовска, Оливера Савинова

3. Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе се вклучат во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија:

Изјава од министерот

за иницијалната проценка на влијание на регулативата

Изјавувам дека предложениот материјал за иницијална проценка на влијанието на регулативата/ предлогот за донесување на закон

Има / Нема	врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од
------------	---

влијание	30.000.000 денари во тековната и 100.000.000 денари во наредните 3 години.
Има / Нема влијание	врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија
Има / Нема влијание	врз постапките или работењето на јавната администрација / врз судството при работа со странки (правни и физички лица) или задолжување на странките од јавната администрација со дополнителен административен товар
Има / Нема влијание	врз економијата и врз обемот на државна помош
Има / Нема влијание	врз животната средина
Има / Нема влијание	врз социјалната положба на граѓаните

Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за донесување на закон во Единствениот електронски регистар на прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани страни. Датум на објавување: Вклучени организации и претставници: Свое мислење дадоа следниве организации:	ДА / НЕ
Сите забелешки и предлози од заинтересираните страни се земени во предвид,	ДА/НЕ
Предлогот за донесување на закон е лекториран.	ДА/НЕ
Спроведени се меѓуресорски консултации.	ДА/НЕ
Дали предлогот за донесување на закон предвидува управна постапка?	ДА/НЕ
Доколку предлогот за донесување на закон предвидува управна постапка, дали може да се вгради начелото “молчењето значи одобрување“?	ДА/НЕ

Изјава од Заменик Претседател на Влада и Министер за финансии

Јас, Зоран Ставрески, изјавувам дека ја проучив Иницијалната проценка на влијанија на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции за решавање на проблемот.

Зоран Ставрески
Заменик Претседател на Влада и
Министер за финансии

Датум: __. __. 2013 година

Изготвил: Оливера Савинова Стојанова
Контролирала: Ленче Тагасовска
Одобрила: Виолета Стојановска Петровска
Согласна: Наташа Стојмановска